

## ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **05195/2021**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за култура**

I.1.2) Адреса: **Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Николина Тошанова**, адреса на е-пошта: **nikolina.toshanova@kultura.gov.mk**  
телефон/факс: **3240519/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:  
**На следнива адреса**

**Владимир Попоски и Лидија Марковска, 02/3240-607 и 02/324 -608, vladimir.poposki@kultura.gov.mk, ,**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Спорт и култура**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Изведба на работи за дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект на НУ Национална Филхармонија Скопје**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **3.389.831,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **НУ Национална филхармонија - Скопје**

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **во тендерската документација**

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
45300000-0	Градежни работи за изведба на инсталација на згради

Шифра	Опис
45000000-7	Градежни работи

II.9) Делива набавка **Не**

II.10) Рамковна спогодба: **Не**

II.11) Алтернативни понуди **Не**

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **6**

II.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

### ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи  
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
  - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
  - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
  - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: – **Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран и – Лиценца „А“ за изведба согласно Законот за градење, издадена од надлежен орган.**  
IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: **Економскиот опретор потребно е да има вработено најмалку 3 (три) инженери од кои 1 (еден) со Овластување „А“ за изведба на термотехнички инсталации кои ги докажува со:** - Потврда од Агенција за вработување дека Економскиот оператор има вработено најмалку 3 (три) инженери од кои 1 (еден) инженер за изведба на термотехнички инсталации, не постара од 30 дена од датумот на отварање на понудите и -**Овластување „А“ за изведба на термотехнички инсталации на име на вработен инженер кај понудувачот, издадено од надлежен орган.**

- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведените работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација: **Економскиот оператор да има реализирано минимум 3 (три) договори за термотехнички инсталации со вредност од 8.000.000,00 денари поединечно во последните 3 три години (2018, 2019 и 2020 година кое го докажува со** - Склучени договори за термотехнички инсталации минимум 3 (три) со вредност од 8.000.000,00 денари поединечно во последните три години (2018, 2019 и 2020

## ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се доставват најдоцна до: **16.04.2021 година во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **10.04.2021 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **12.04.2021 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **120** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**16.04.2021 година во 10:00 часот**, место: **Скопје**

V.5) Дополнителни информации **во тендерската документација**

V.6) Датум на објава: **29.03.2021** година

## ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

## ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

## ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

## ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

## ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

